



Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и член 28 став 3 од Законот за заштита и благосостојба на животните (Сл. весник на РМ бр.149/14;149/15 и 53/16) и член 11 став 1 точка 44 од Статутот на општина Конче, Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 27.12.2019 година го донесе следниот:

**ПЛАН  
ЗА КОНТРОЛА НА ПОПУЛАЦИЈАТА НА БЕЗДОМНИТЕ КУЧИЊА НА  
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КОНЧЕ ЗА 2020 год.**

**1. Распоред и динамика**

1	2	3	4	5	6	7	8
Опис на услугата	Единица мерка	Кол ичи на	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ (3*4)	ДДВ	Месец (период)	планирани
Заловување и транспорт до прифатилиште, враќање во реонот	број	1	5500	5500	990	јануар до декември	По потреба
Преглед	број	1	300	300	54	Јануар до декември	По потреба
Лабараториско испитување на Лајшманија	број	1	1000	1000	180	Јануари до декември	По потреба
Вакцинирање против беснило	број	15	500	7500	1350	Јануар до декември	Еднаш годишно
Стерилизација (кастрација) за куче-машко	број	2	1000	2000	360	Јануар до декември	Еднаш за повеќе години
Стерилизација (овариоктомија) за куче женско	број	3	2000	6000	1080	Јануар до декември	Еднаш за повеќе години
Дехелментизација (обезпаризитување)	број	10	100	1000	180	Јануари до декември	Еднаш годишно
Идентификација (микрочип и околувратник во боја)	број	5	1000	5000	900	Јануари до декември	Еднаш за повеќе годишни
Еутаназија	број	1	1000	1000	180	Јануари до декември	Еднаш за секугаш

Заловување и транспорт до прифатилиште, транспорт до депонија	број	1	50	50	9	Јануар до декември	По потреба
Асистенција за заловување на агресивни кучиња со фаталка (со вклучен превоз)	број	1	50	50	9	Јануар до декември	По потреба
Асистенција за заловување на агресивни кучиња со амазонка-дувалка со соодветен анестетик (со вклучен превоз)	број	1	50	50	9	Јануар до декември	По потреба
Престој во прифатилиште од ден	број	1	300	300	54	Јануар до декември	По потреба
Се вкупно со ДДВ: 35.105 денари (со зборови) тридесет и пет илјади и сто и пет денари							

## 2. Други активности

- 2.1. Контроли на комунален инспектор на одгледувачи на кучиња и бездомни кучиња јануар до декември по потреба
- 2.2. Контроли на официјален ветеринар за ветеринарство и храна на одгледувачи на кучиња и бездомни кучиња како и спроведување на планот и програмата на општина Конче од јануар до декември по потреба
- 2.3. Соработка и активности со други надлежни органи
- 2.4. Учество на работилници, семинари, обуки и др.
- 2.5. Административни работи

Овој План влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен гласник на општина Конче”.

Број 08-1475/17  
Дата 27.12.2019  
Конче

Совет на општина Конче  
Претседател,  
Исмаил Куртов,